

1416,6  
11. V. 1983

## КООРАДИНАТИ

## ПОВОДИ

## СКУЛПТУРАТА НА ЕКСТЕРИЕРОТ

Честопати се бара конкретен повод за да се зборува или пишува за творештвото на одреден автор. Скулптурите поставени пред некој институции во Скопје беа доволен повод за да најдат место во овој текст. Најмногу присутната во нашиот урбани простор е скулптурата на Петар Хаци — Бошков (застапена исто така и во други делови на Југославија). Присутноста на кристализираните агломерации или текстонските набори слеани еден во друг го сугерираат движењето, музичкиот ритам кој претставува битна компонента на ова творештво. Рамните површини врз кои се длаби или аплицираат мислата, не враќаат кон архајските сфери на првичното доживување на ритамот како знак на животот во каменот. Оваа уметност кога не била ваква не би можела да му овозможи да го разбере светот, да воспостави контакт со луѓето и природата. Кога прави скрипи, Хаци — Бошков никогаш не се обидува да фиксира една форма да ја тифинира докрај, тук се стреми да ја победи привидноста, површината, понирајќи во длабочините до самия извор на инспирациите. Неговите скулптури најчесто одат во вертикална, расчленети со влабнатини и испакнатини, со силни контрасти на светло-сенката, контрасти кои се слеваат во хармонија на форми, за скулптурата потоа да се вливне во височина, упростена, прочистена, течна, неизречена ослободена.

Со помош на својата уметност, Хаци — Бошков доаѓа во контакт со реалноста која го мачи и која успева да ја зароби, претстави во она во што е најнезавршена, најпроменлива, во нејзината неограничена способност да се обновува.

## Континуирана борба

Почнувајќи од неговите први скулптури, па до денешните, сите носат белег на континуирана борба.

Уште од студентските денови Хаци — Бошков се ослободува од академскиот маниер и свесно се доближува до примитивизмот, до Египетската пластика која го привлекува поради едноставната, монументална форма сведена на битното. Во тој мит, ова прифаќање на примитивизмот значело посовремено гледање на пластичната уметност. Кон крајот на 50-те години Хаци — Бошков се доближува до стилската концепција на АРП. Бранкуши и Мур. Неговите дела од овој период се решени едноставно, формата е редуцирана. Тоа се фигури кои се претвораат во заоблени сенки или елегантно издолжени форми, заситени од сензуалност. Скулптурите: „Капачка“, „Неразделност“ и „Прегратка“ — сите од 1959 година упатуваат на влијанието од Мур. Низ афинитетот кон сувориот материјал, обликувањето на скулптурската материја како неформна — енформелна структура, Хаци — Бошков ќе ја открие метафизичката структура на материјалот. Ке го присвои материјалот и ќе го претвори во медиум во кој ќе ја креира својата пластична имагинација. Материјалите што ги користи во скулптурите се фабрички „полупроизводи“, поточно: лимени плочи, метални предмети, отпадоци, извитканци, издолжени, зрнести, врз кои творецот интервенира и ја материјализира мислата.

Во 1961 г. учествува на меѓународниот симпозиум во Костањевица (Словенија), за кој ја изработил скулптурата „Утро, ден, вечер, ноќ“. Тоа се архитектонски елементи спротивставени еден на друг, асцираат на идоли, тотеми или пак на монументалните камења на Стоунхенџ. Оваа скулптура го третира проблемот на временските интервали, проблемот на

светлоста и сенката. Хаци — Бошков се обидува да воспостави пантеистичка врска со природните процеси.

По катализмата во Скопје, 1963 година, настанува неговиот „Трагичен тотем“, направен од резултатите на земјотресот. Това е конструкција од динамични скулптурално архитектонски слободни форми. Студискот престој во САД одигра мошне значајна улога во натамошното творештво на Хаци — Бошков. Таму тој дојде во допир со постенформелните, постапстрактните тенденции, со минимал-артот што му овозможи решавање на некои творечки дилеми. Тој нов свет соодветствува на акцентот на железото, што е урбанизирано, современо прикажување на неговата внатрешна драма.

На симпозиумот во Аранѓеловац („Мермер и звуци“) во 1969 г. ја направил скулптурата „Движење на сонцето“, изработена во мермер. Станува збор за движење на сонцето во оние димензии кои можат да се разберат како краен екстраг на сеопштите движења на материјалниот свет.

Во 1972 г. го изработил споменикот на Климент Охридски во црн, јабланички мермер. Едноставната, стилизирана облека поседува одредена композиција и ритам на наборите, а преку вертикалните партии истакната е монументалноста. Заоблениот горен дел го изразува темпераментот на фитурата, придонесувајќи кон основната идеја на споменикот. Израз: е пред сè, еден реализам со кубистичко-експресивни и линеарни елементи. Во овој лик е потенцирано духовното значење на учителот-светец. Ова дело укажува на известни сличности со „Гргур Нински“ на Мештровиќ.

На симпозиумот во Прилеп, одржан во 1972 г. Хаци — Бошков учествува со скулптурата „Материјализирана мисла“ која стилски се надоврзува на другите дела. Претставена е вертикална изработка во дрво, расчленета со динамично ритмизирани елементи. Каскадите или брановите се влеваат во една поширока површина која постепено се смирува.

Творештвото од седумдесетите години го

карактеризира раздвижената форма со монументална едноставност. Ритамот е главен симбол. Виталистичките свойства сугерираат отворање на волуменот на просторот со известни архитектонски аспирации, со нов концепт на односот на скулптурата кон просторот и тенденција кон синтетизирање.

Во 1976 г. на Медитеранскиот симпозиум во Лабин учествува со делото „Форма“, кое се одликува со изразита монументалност. Успеал да ја олесни камената маса и да го сочувува немирот кој им прилека на острите жлебови. Низа дијагонално поставени каскади силно го активираат блокот. Назапуштените скулптури во метал се претвораат во канелури што упатуваат на антиката. Дијагоналните канелури изразуваат сила и експресивност. Истата година на меѓународниот симпозиум во Крапина учествува со „Вертикалната композиција“, во која се содржат истите белези на претходните.

Сеуште нереализираниот споменик на Зрнска Гора замислен е со следниве димензии: пречник од 80 м. највисока точка од 6 м. формата е неправилно кружна, а материјата е сведена до примарни архитектонски форми кои со фина ритмика ја откриваат силата и значењето на човекот низ времето. Прочистена од барокност, сведена е на наједноставна форма.

На симпозиумот во Равне (Корушка Словенија) изработил скулптура во челик, во чија реализација му помогнале работниците од жлезарницата во Равне.

Во 1977 г. е направен споменикот на паднатите борци, изработен во специјален челик. Едноставен, монументален, раздвижен, со јасна мисла, ослободен и насочен кон височините. Тоа е, всушност, фигура на борец, цврст, робустен, сувор, кој урива сè пред себе и повикува во борба.

Од истата година се и петте спомени — обележја поставени низ Скопје, кои ги одбележуваат историските настани. Формите на овие споменици се: некои кружни, полукружни, други пак претставуваат ритмизирани вертикални, но естетиката на овие скулптури е нарушеана со поставените написи.

На Биеналето во Венеција, во 1978 г., Хаци — Бошков учествува заедно со другите членови кои ја презентираат нашата земја. Темата на Биеналето беше: „Од уметноста кон природата и од природата кон уметноста“. Во поглед на материјалот Хаци — Бошков внесува некои новини. Скулптурата е боена и изработена во полиестер. Таа претставува синтеза на скулптура, архитектура и сликарство. Низ оваа синтеза се материјализираат некои современи, ликовни дилеми. Оваа скулптура среќно се вклопува во амбиентот и го запазила единството со павилјонот. Раздвижените форми, ритамот, играта и изобилството на светлите и потемните бои, символично го претставуваат расコпот на природата. Таа е врева од бои и форми кои се туркаат една до друга, баражи си го секоја своето место.

Долт е процесот на размислувањето над секоја форма која постојано ја прочистувал. Природата овдека се среќава како еден вид дарежлива сила која е истовремено кревка и цврста и претставува едноставен можен животен простор.

Скулптурата не завршува во ателјето на уметникот. Своја — егзистенција, своето потполно осмислување единствено може да го реализира во односот и единството со просторот, архитектурата и природата.

МЕ ОСТАВИ,  
СЕ ИСКРШИ

Лежам. Гледам десното стакло од очилата ќе падне. Кога? Го бришев за да гледам подобро, а тоа пага. Можеби се бори за некоја своја слобода. Цел век е ставено во рамка. Ни лево — ни десно да мрдне. А јас го бришев за да гледам подобро.

Лажам. Чекам да падне. Сега или подоцна? Го молам: „Немој да пагаш“. А, и така е. Ке ме остави со едно око.

— Е, ме изнервира, ако сака нека падне.

— Но, сепак, немој да пагаш. На крајот се случи. Почна да мрда лево—десно, се ослободи од рамката и почна да пага. Падна и се искрши на безброй парчиња.

Ме остави. Се искрши.

НИКОЛА ЈОВАНОСКИ

КОНЧА ПИРКОВСКА